

ТЕСТ БР.2

СОВЕТ НА ОПШТИНА ШТИП

Комисија за еднакви можности

Проект: *Подигање на свеста на средношколската младина за сексуално преносливите болести и можните последици од нив во насока на превенција на истите*

Пред тест

1. Постојат повеќе од 20 сексуално преносливи болести. Кои од овие болести ги познаваш?

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)

2. Сексуално преносливите болести можат да се добијат:

- a) Преку незаштитен сексуален однос
- b) Преку кивање и кашлање
- c) Преку допир со сперма, вагинална слуз и крв
- d) При директен контакт со кожата
- e) Со каснување од комарец
- f) Од заразената мајка на новороденото

3. Кои се ризиците од раното стапување во сексуални односи и практикувањето на сексуални односи без заштита?

- a) Добивање на сексуално пренослива инфекција
- b) Забременување на девојката
- c) Болка во градите
- d) Рак на грлото на матката
- e) Стерилитет

4. Ризик фактори за добивање сексуално пренослива инфекција се:

- a) Сексуален однос без употреба на кондом
- b) Сексуален однос со високо ризични партнери
- c) Често менување на сексуалните партнери
- d) Сексуален однос на небезбедно место
- e) Ниска здравствена култура
- f) Лоша интимна хигиена
- g) Сексуален однос под дејство на дрога или алкохол

5. Од сексуално пренослива инфекција ќе се заштитиш доколку:

- a) Апстинираш (немаш секс)
- b) Правилно употребуваш кондом при секој сексуален однос со високо ризичен партнер
- c) Се капеш после сексуалниот однос
- d) Го ограничиш бројот на сексуалните партнери најдобро на еден до два
- e) Верен си му на својот сексуален партнер

6. ХПВ (хуман папилома вирус) е една од најчестите сексуално преносливи инфекции

- a) Да
- b) Не

7. Најголем број од заразените со ХПВ имаат изразити знаци или симптоми на оваа болест

- a) Да
- b) Не

8. ХПВ најчесто се пренесува:

- a) По сексуален пат (вагинален, анален или орален секс)
- b) При љубовната предигра кога партнерите имаат контакт со кожата и слузокожата (со прсти и уста)
- c) Со капење во базен

9. Кои се знаците и последиците на ХПВ инфекцијата?

- a) Брадавици во пределот на половите органи, скротумот, анусот, устата и грлото
- b) Рак на грлото на матката
- c) Често, болно и отежнато мокрење
- d) Рак на penisот, вагината и анусот
- e) ХПВ инфекцијата најчесто не дава знаци и симптоми

10. Од ХПВ инфекција ќе се заштитиш:

- a) Со избегнување на секаков контакт со половите органи на друго лице
- b) Со употреба на кондом при сексуалниот однос
- c) Со ограничување на бројот на сексуалните партнери
- d) Со често миеење на рацете
- e) Со ХПВ вакцинација
- f) Со редовни гинеколошки прегледи

11. Кондомот штити 100% од ХПВ инфекција

- a) Да
- b) Не

12. ХПВ инфекцијата и нејзините последици се лекуваат:

- a) Со јакнење на имунитетот
- b) Со земање на антибиотици
- c) Со употреба на разни креми и гелови
- d) Со горење и хируршко отстранување на брадавиците
- e) Со други хируршки интервенции
- f) Не постои специфичен лек за ХПВ инфекцијата

13. Дали си информиран за постоењето на вакцина против ХПВ инфекцијата?

- a) Да
- b) Не

14. Дали постои вакцина против ракот на грлото на матката кај жената?

- a) Да
- b) Не

15. Што треба да направи младата девојка да спречи појава на рак на грлото на матката:

- a) Да се однесува одговорно во сексуалното живеење
- b) Навреме да се вакцинира со ХПВ вакцина
- c) Да биде заљубена во својот партнер
- d) Да прави редовни гинеколошки прегледи со земање на ПАП тест